



**Друштво за осигурување  
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

**ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  
НА ФАЗАНИ ВО ФАЗАНЕРИИ**

Ознака: ПУС-жив-фазани 04.24

Број: 1101-21/06/08

Датум на примена: 09.04.2024

## **ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ**

### **Член 1**

[1] Предмет на осигурување по овие Посебни услови може да бидат здрави фазани кои се чуваат во посебни технолошки услови на одгледување, и тоа:

- 1) фазански пилиња на возраст од 1 до 49 дена;
- 2) фазански подмладок на возраст од 49 дена до 6 месеци; и
- 3) фазански петли и јарки на возраст над 6 месеци.

[2] Осигуреникот е должен да ги осигури сите грла кои ги поседува доколку тие ги исполнуваат условите за осигурување.

[3] Не се предмет на осигурување:

- 1) болни грла или сомнителни на некоја заразна болест;
- 2) закржлавени грла и грла во лоша кондиција;
- 3) грла кои се чуваат во лоши зоохигиенски услови;
- 4) грла кои се одгледуваат на екстензивен начин.

## **ОПАСНОСТИ ОФАТЕНИ СО ОВА ОСИГУРУВАЊЕ И ИСКЛУЧОЦИ**

### **Член 2**

[1] Осигурувачот е должен да плати надомест од осигурување за штети кои ќе настанат поради опасност од пцовисување поради болест или незгода во обемот утврден во овие Услови.

[2] Ако е однапред договорено и е платена дополнителна премија, осигурувањето се проширува и за штети кои ќе настанат поради снег и ниски температури.

[3] Со ова осигурување не се опфатени опасностите кои настануваат поради:

- 1) земјотрес, нуклеарна експлозија и радиоактивна контаминација;
- 2) недоволна и неисправна исхрана, како и поради исхрана со расипана храна која не е во согласност со прописите за производство и промет на сточна храна, по вина на осигуреникот;
- 3) ненавремено лекување на болните грла или непридржување кон упатството добиено од ветеринарот;
- 4) штети кои настануваат како последица од непридржување или неприменување на ветеринарни и санитарни мерки за спречување и сузбивање на заразни болести, предвидени со законски прописи, па и во случаи кога надлежен орган не донел наредба за присилно колење, односно отепување;
- 5) заразни и паразитски болести кои се уништуваат по сила на закон;
- 6) неспроведување на утврдентехнолошки процес и нормативи, пропишани превентивни мерки, како и непридржување према зоохигиенски минимуми;
- 7) селекција на фазаните или на подмладокот поради физичкиот изглед или неадекватен прираст кај таквите грла;
- 8) колење на осигурените грла без вистинска потреба и причина согласно одредбите на овие Услови;
- 9) бучава, свирење со автомобили и трактори, како и задушување предизвикано од разни надворешни фактори; и
- 10) транспорт на осигурените грла.

## **СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ**

### **Член 3**

[1] Сумата на осигурување кај фазанските пилиња се одредува врз основа на нивната излезна вредност од гоењето.

[2] Кај фазаните за производство на јајца сумата на осигурување е нивната вредност при преминување од категорија подмладок во категорија за приплод, односно категорија за производство.

## **МЕСТО НА ОСИГУРУВАЊЕ**

### **Член 4**

[1] Осигурувањето важи додека осигурените фазани се во местото кое е наведено во полисата.

## **УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТКА НА ШТЕТА**

### **Член 5**

[1] Утврдување на штета врши осигурувачот со ветеринар на местото каде што е настаната штетата на лешевите од пцовисаните фазани. Ако осигурувачот не може да присуствува при утврдувањето на штетата, неа ќе ја утврди ветеринарот кој ординира на тој реон или сопствениот ветеринар, кој врши секцирање на лешевите и дијагнозата ја внесува во шталскиот дневник.

[2] Осигурувачот е должен да исплати надомест од осигурувањето во висина на вистинската вредност на пцовисаните фазани, до договорената сума на осигурување.

[3] Ако при увидот на штетата се утврди дека осигуреникот има поголем број фазани од бројот кој го осигурал, во тој случај оштетата ќе се пресмета во сооднос меѓу бројот на осигурените грла и утврдениот број при увидот.

[4] Сите трошоци во врска со лекувањето на разболениите грла и трошоците за превентива и слично, како и трошоците за секцирање, превозот на пцовисаните фазани и набавување на потребни податоци (лабораториски наоди и експертиза), паѓаат на товар на осигуреникот.

## **ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ОБВРСКАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ**

### **Член 6**

[1] Обврската на осигурувачот од опасноста смрт од болест или несреќен случај почнува во 24:00 часот од денот кој е назначен во полисата за почеток на осигурувањето, под услов премијата да е платена до тој ден, доколку не е поинаку договорено.

[2] Обврската на осигурувачот престанува во моментот кога осигурените фазани ќе го завршат производниот процес, односно во 24:00 часот на денот кој во полисата е назначен како истек на осигурувањето.

## ПРИМЕНА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОРНИ

### Член 7

[1] За осигурувања склучени по овие Посебни услови се применуваат и одредбите од Општите услови за осигурување животни, ако не се во спротивност со нив.

Овие Услови се донесени врз основа на Овластување на Надзорниот одбор на Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје утврдено со Одлука бр.0203-04/13 од 03.03.2023 година и Одлука на Управниот одбор бр. 0202-21/06 од 09.04.2024 година и ќе се применуваат од 09.04.2024 година.